

Ставот 3 станува став 4.

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:

„Доколку проспектот се доставува во писмена форма, лицата од став 2 на овој член се должни секоја страна на проспектот да ја парафираат, а последната да ја потпишат.“

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

Ставот 6 се брише.

Ставот 8 се менува и гласи:

„Доколку проспектот и скратениот проспект се доставуваат до Комисијата во писмена форма задолжително се доставуваат и во електронска форма на CD/DVD медиум во PDF формат“.

#### Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на проспектот на отворен и затворен инвестициски фонд.

#### Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-608/3  
19 мај 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија,  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

#### 2463.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), а во врска со член 18 став 5 од Законот за инвестициски фондови („Сл.весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 19.5.2014 година донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА КАКО ДОКАЗ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОДНОСНО ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ**

#### Член 1

Во Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови („Сл.весник на РМ“ број 153/2009), во членот 4 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Барањето од ставот 1 и Прашалникот (образец 1) од став 1 точка 10 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

#### Член 2

Во Прилогот, Образец 1- Прашалник за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови, во точка 12 по зборот „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

#### Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови.

#### Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-609/3  
19 мај 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија,  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

#### 2464.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), а во врска со член 39 став 9 од Законот за инвестициски фондови („Сл.весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА**

#### Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за избор на депозитарна банка („Сл.весник на РМ“ број 153/2009), во член 2 став 1 зборот „писмен“ се брише.